

## **ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ФЗНХ**

### **I ЦИКЛУС СТУДИИ 2018/2019**

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

**При пријавувањето за запишување на факултет кандидатите ги поднесуваат следниве документи:**

1. Пријава за запишување (образец А1)
2. Електронска пријава (од iKnow-системот)
3. Оригинални свидетелства од сите класови
4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. Извод од матичната книга на родените
6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. Потврда за уплата: - 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умењата, односно - 500 денари на жиро-сметката на факултетот.

### **Вонредни студенти**

Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

Кандидатите кои се запишуваат како вонредни студенти освен горенаведените документи, поднесуваат и Образец М1/М2 нотарски заверен, или лекарско уверение за причините кои се наведени (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

Студентите што се запишуваат во категорија вонредни студенти, плаќаат надоместок за студиите, во износ од 400 евра, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

Надоместокот студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

Кандидатите кои конкурираат согласно со Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право, ги поднесуваат и документите наведени во член 4 и член 5 од истиот Правилник:

**- Материјални можности:**

- Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни од тековната година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата;
- За корисници на социјална помош се доставува последно решение/потврда од центарот за социјални работи;
- За пензионираните членови на семејството се доставува документ за висина на пензија и
- Пресуда од надлежен суд со утврдена законска издршка за кандидат и истата се смета како месечен приход.

**- Посебни критериуми:**

- Уверение за државјанство на Република Македонија,
- Извод од матичната книга на родените за кандидатот,
- За родител на кој му е одземено родителското право – Решение од надлежен суд и/или
- За починат родител – Извод од матичната книга на умрените.

**ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПОДНЕСУВААТ:**

1. Индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3)
3. Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ, \_\_\_\_\_ (да се наведе факултетот - носител на студиската програма), на жиро-сметката 10000000063095 депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.